

Филијала: \_\_\_\_\_

Штета бр. : \_\_\_\_\_

Датум на пријава : \_\_\_\_\_

Полиса бр. : \_\_\_\_\_

Важност : \_\_\_\_\_

## ПРИЈАВА

### ЗА НАДОМЕСТ НА ШТЕТА ПО АВТО-КАСКО

#### ОСНОВНИ ПОДАТОЦИ – ПО СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

Осигуреник			
ЕМБГ/С		Контакт/Тел	
Адреса / Место			

#### ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗИЛОТО ПО СООБРАЌАЈНА ДОЗВОЛА

Регистарски ознака		Вид на возилото	
Марка, тип и модел		Год. на производство	
Бр. на шасија		Бр. на врати	
Сила на моторот (kW)		Работна зафатнина cm <sup>3</sup>	
Новосивост-за товарни возила (kg)		Бр на регистрирани места	
		Датум на прва регистрација	
Изминати километри (часови на работа)			

#### ПОДАТОЦИ ЗА ШТЕТЕНИОТ НАСТАН

Датум на штета		Место	
Дали е повикана полиција и од која станица			
Ако е повикана полиција, наведете причини			
Дали е извршено алкотестирање од кого и каде			
Дали имало сведоци/очевидци на настанот			
Каде се наоѓа оштетеното возило?			
Дали е во возна состојба?			
Во случај на сообраќајна незгода со друго возилода се наведе регистарската ознака ,марка и тип на возилото, име/презиме/адреса на сопственикот, каде е осигурано возилото од автоодговорности и кое возило ја причинило штетата			

#### ПОДАТОЦИ ЗА ВОЗАЧОТ

Име и презиме				
ЕМБГ				
Место и Адреса				
Бр на возачка дозвола		Важност: Од		ДО

## ИЗЈАВА НА ВОЗАЧОТ

Детално да се опишат околностите под кои се случил штетниот настан:

**НАПОМЕНА:** ОСИГУРЕНИКОТ Е ДОЛЖЕН НАСТАНАТИТЕ ШТЕТИ ОД СООБРАЌАЈНИ НЕЗГОДИ ДА ГИ ПРИЈАВИ КАЈ НАДЛЕЖНИОТ ОРГАН НА МВР.

ЗА НАСТАНАТИ ШТЕТИ ОД ПРОТИВПРАВНО ОДЗЕМАЊЕ НА ВОЗИЛОТО – КРАЖБА, КРАЖБА НА ДЕЛОВИ, ПОЖАР И ЕКСПЛОЗИЈА, ЗАДОЛЖИТЕЛНО Е ДОСТАВУВАЊЕ НА ДОКАЗ ЗА ИЗВРШЕНА ПРИЈАВА ВО МВР.

**НАПОМЕНА:** одобриениот износ на штета во согласно со важечки услови за осигурување да се исплатат на следната трансакциска сметка број \_\_\_\_\_ депонент \_\_\_\_\_ сопственост на \_\_\_\_\_

- За точност на горенаведените податоци одговарам под полна морална, материјална и кривична одговорност.
- Доколку од страна на друг надлежен орган или на некој друг начин се утврди во согласност со општите условите за каско осигурување на моторни возила дека немам право на надомест на штета, се обврзувам примениот износ по основ на надомест на штета да го вратам со пресметана камата од денот на исплата на штетата од страна на ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје.
- Во согласност со Законот за заштита на личните податоци, изјавувам дека сум согласен наведените лични податоци во пријавата од страна на ГРАВЕ Осигурување Неживот АД Скопје да бидат употребени, обработени, регистрирани и зачувани, со цел да се изврши верификација и проверка во остварувањето на моето право од осигурување, како и во други случаи утврдени со закон.

ОСИГУРЕНИК / ОШТЕТЕН

Дата на пријава

-----

\_\_\_\_\_

л.к. бр. \_\_\_\_\_ МВР \_\_\_\_\_